



ГРАД СКОПЈЕ

Согласно Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетството, угостителството и трговијата на Град Скопје за 2020 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.01/20), Градот Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за субвенционирање на занаетчи и во градот Скопје за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање за 2020 година

1. Предмет на јавниот повик е субвенционирање на занаетчи за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје. Градот Скопје има за цел да го поттикне развојот на традиционалните занаети во изумирање преку субвенционирање на занаетчиите во градот Скопје за набавка на потребни алати и репроматеријали, и тоа до 80% од докажаните трошоци, но не повеќе од 50.000 денари.

Согласно Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетството, угостителството и трговијата на Град Скопје за 2020 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.01/20), одобрени се средства во висина од 1.000.000,00 денари.

2. Право на учество на јавниот повик имаат:

- Занаетчи кои не добиле буџетски средства од проекти за субвенционирање од други извори;
- Занаетчиите кои се регистрирани согласно Законот за вршење на занаетска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 15/2015) и обавуваат занаетска дејност во изумирање, кои согласно обработените податоци бележат намалување на активноста во континуитет, се следните занаети: јорганџија, опинчар, јажар, крзнар, грнчар, шапкар, ковач, лимар, казанџија, копчар, свеќар, венци, сита, саатџија, ракотворби-корпар, ракотворби-изработка на сувенири, домашна ракотворба, производство на музички инструменти и самарџија);
- Регистрирани занаетчи кои имаат сопствен дуќан или под закуп лоциран во град Скопје, кои при поднесување на барање до Град Скопје за субвенции за набавка на потребни алати и репро материјали на занаетчиите на подрачјето во градот Скопје за 2020 година, занаетчиите ќе поднесат фактура или фискална сметка за набавените алати и репроматеријали;
- Намирени обврски кон државата и вработените;
- Започнале со работење најмалку 1 (една) година пред објавувањето на јавниот повик (регистрација/упис во Регистарот на занаетчи).

3. Потребни документи за пријавување:

- Пополнето Барање (може да се подигне од веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk);
- Решение за упис во Регистар на занаетчи, занаетска дозвола;
- Тековна состојба од Централниот регистар на РСМ не постара од 6(шест) месеци;
- Уверение за платени даноци и придонеси од Управата за јавни приходи на РСМ, не постаро од 3 (три) месеци;
- Подмирени обврски кон Град Скопје (комунална такса - фирмарина и данок на имот). Проверка ќе се врши по службен пат во Град Скопје;
- Изјава од апликантот дека досега не користел средства од други извори за ниту една од намените;
- Оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датум во период од 01.01-15.12.2020 година;

Горенаведената документација целосно пополнета се доставува во оригинали или копии заверени на нотар.

Ненавремена и нецелосна документација нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата.

4. Субвенционирање на трошоци

- Барањата од занаетчиите ќе ги разгледува Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје, формирана од Градоначалникот на Град Скопје. Изборот на апликантите кои ги исполнуваат условите утврдени во Јавниот повик, ќе се прави запазувајќи го принципот “прв дојден, прв услужен”, односно по редослед на поднесување на апликацијата, до исцрпување на расположивите средства.
- По изборот на апликанти ќе следи донесување решение од страна на Градоначалникот на Град Скопје со кое се усвојува барањето за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје. Со донесување на решение, Град Скопје се обврзува да субвенционира до 80% од докажаните трошоци, но не повеќе од 50.000 денари, за субвенционирање по поднесување на Барање за исплата на средства со приложени финансиски докази од страна на апликантот.
- Субвенционирани ќе бидат само докажаните трошоци за предвидените намени настанати во рамки на договорниот период од 01.01-15.12.2020 година.
- Еден апликант може да користи субвенции само еднаш по објавен јавен повик.

Јавниот повик е објавен и на веб страницата www.skopje.gov.mk

Поднесување апликација во хартиена форма

Барањето за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје со комплетна документација треба да се достави во затворен плик на адреса: **Град Скопје, Сектор за локален економски развој, бул. “Илинден“ бр.82, 1000 Скопје** (со назнака – Пријава за јавен повик за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје), **најдоцна до 15.12.2020 година.**

Поднесување апликација по електронска пошта

Барањето за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје, со комплетната документација наведена во барањето, треба да се достават скенирани на е-mail адресата **subvencii.zanaetchii@skopje.gov.mk**

Доколку бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.

Исплатата на одобрените средства ќе се врши sukcesивно, според редот на пристигнати барања по принципот “Прв дојден прв услужен”, а по донесување на решенија за усвојување на барањата од страна на Градоначалникот на Град Скопје, а во случај на неусвојување на барањето, подносителот писмено се известува за неусвојувањето. Комисијата ги известува барателите доколку немаат уредна и комплетна документација и им ја враќа истата во прилог на известувањето.

Барањата за субвенционирање на занаетчиите за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во изумирање во градот Скопје се достапни во Архива на Град Скопје, просториите на Град Скопје, Одделение за занаетчиство угостителство и трговија и на веб страницата www.skopje.gov.mk.

Архивата на Град Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

Прашања за појаснување може да се поставуваат писмено или по електронски пат до Сектор за локален економски развој.

Контакттел: (02) 3297284, www.skopje.gov.mk, е-маил адреса: Fevzi.Mani@skopje.gov.com и Biljana.Stojmanovska@skopje.gov.mk

ГРАД СКОПЈЕ